

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **01/2018**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Крушево**

I.1.2) Адреса: **Никола Ѓурковиќ бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Крушево 7520**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Васко Јанкуловски** Адреса на е-пошта: **vaskojankulovski@yahoo.com** Телефон/Факс: **048 477 061/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за изработка на техничка документација-ажурирана геодетска подлога, список на индикации, елаборати за нумерички податоци, проект за инфраструктура и основен проект со потребни ревизии и елаборат за влијание на животната средина за реконструкција на локален пат Стопанство с.Норово

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **833.898,67**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Проектот се однесува за изградба на пат

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Во тендерска документација**

II.7) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.8) Рамковна спогодба: **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.2) Електронска постапка? **Да**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: **економските оператори треба да се активни на профилот на есјн за да можат да учествуваат на е-аукцијата**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **19.02.2018 во 11:00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **16.02.2018 15:30**

V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

19.02.2018 во 11:00 Место: **Општина Крушево**

V.3) Дополнителни информации на тел **048/477-061**

V.4) Датум на објава: **09.02.2018**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

